

## SAMSUNG SPH-V8200 CO 8MP KAMEPA

Пред неколку дена Samsung го најави својот новитет - мобилен телефон со рекордни 8 мегапиксели камера, кој дефинитивно ги надмина конкурентите...


Телефонот е 3G, со 8 мегапиксели CCD сензор (со Autofocus и со flash),

VGA (640x480 - VHS квалитет) видеоснимање, TFT LCD екран со 16 милиони бои, MP3 плеер, Dual Stereo 3D звучници, TV-Out итн. Телефонот под марката Anycall, кој е бренд под кој настапува Samsung за Далечниот Исток, се очекува најпрво да излезе на нивниот пазар, кој е најсилен во поглед на модерната мобилна телефонија.



## HP NX6125

Meѓу производителите на преносливи компјутери, Hewlett-Packard зазема истакнато место и се наоѓа на самиот врв. Иако со дизајнот и со квалитетот на моделите од пред неколку години по малку застанува, новите "преносливици", во кои спаѓа и тестираниот nx6125 забележително донесоа подобрување и оправдана репутација на произведувачот. Моделот nx6125 е базиран на комбинација на AMD-овиот Turion процесор за преносливи компјутери и ATI-овата мобилна чипсет картичка Xpress200, а претставува еден од ударните модели на новата генерација преносливи компјутери, кои би требало на AMD да му обезбедат дел од колачот на мобилниот пазар.



## NANO WIFI


Шведскиот производител на полупроводници Nanoradio AB е веќе подготвен, со веројатно најмалиот досега произведен WiFi чипсет. Наречен NRX700, тој е со големина од 20мм<sup>2</sup> и според компанијата е со најниско конзумирање на енергија меѓу можните варијанти.

Чипсетот е соодветен за вградување во уредите, како што се, мобилните телефони, мултимедијалните плеери и уреди, кои располагаат со VoIP потенцијали. Се очекува со масовно производство на NRX700 да се почне во текот на третото тромесечје од годинава.



## SAMSUNG SGH-Z710

Претставен на 3GSM, Samsung SGH-Z710 е трибандовиот GSM GPRS/UMTS склопувачки телефон, кој треба да се присоедини во текот на второто тромесечје од годинава кон тимот на телефоните со 3.2 MP камери на европскиот пазар. Другите карактеристики вклучуваат QVGA (240 x 320) прекршлив дисплеј, TV-out, 1.1" внатрешен дисплеј, стереоснимач и плеер, поддржува MP3/AAC фајлови. Вградената меморија е со капацитет од 128MB, поддржана со MicroSD слот.



Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**